

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ** на примените кандидати во првиот  
уписен рок на сите студиски програми на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА**  
**ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА** во Скопје,  
во учебната **2017/2018** година

1. **ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА**  
- кандидатите ќе ги добијат **БЕСПЛАТНО** во  
Фотокопирницата на ФЗНХ - Скопје;
2. **ТРИ ФОТОГРАФИИ ( 2-6 x 9 и 1-4 x 5 );**
3. **ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ** за запишување со **50,00** денари т.м. и  
Статистички лист (се купуваат во книжара) ;
4. **ПОТВРДА** за уплатени **750,00** денари - за информативни,  
информатички, културни и спортски активности на  
студентите на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје со  
назнака: **ИКСА на УКИМ**, Факултет за земјоделски науки и  
храна - Скопје на жиро сметка **100000000063095**, депонент:  
НБРМ, со сметка на буџетски корисник **1600103689 788 18**  
приходна шифра **723012**, програма **41**.  
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме  
и матичен број на студентот.
5. **ПОТВРДА** за уплатени **1.850,00** денари - за активности и  
услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и  
храна во Скопје, со назнака: АУС на ФЗНХ, на жиро сметка на  
Факултетот за земјоделски науки и храна **160010454578810**,  
Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**,  
повикување на број **723019**, програма **41**, начин **1**.  
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме  
и матичен број на студентот.
6. **ПОТВРДА** за уплатени **100,00** денари (*плава уплатница*)  
Со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на  
Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје;

Жиро сметка: **270000002025538**;

Банка на примачот: Халк Банка;

Назив на примачот: ЕУРО ЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ.

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

7. **ПОТВРДА** за уплатени **100,00 денари** со назнака: за активности на **СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП)**-Скопје на жиро сметка **290100000024684**, даночен број, **4030991179870**, назив на примачот СП на ФЗНХ-Скопје, Банка на примачот **ТЕТЕКС БАНКА**-Скопје. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот. (*плава уплатница*);-препорака
8. Студентите во **ДРЖАВНАТА КВОТА** се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од **200 Евра (во денарска противвредност), во две еднакви рати** и тоа:
  - при запишувањето на зимскиот семестар **100 Евра** и при запишувањето на летниот семестар **100 Евра**.
9. Студентите во квота чие родителско право го врши еден родител/старател се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од **100 Евра (во денарска противвредност), во две еднакви рати** и тоа:
  - при запишувањето на зимскиот семестар **50 Евра** и при запишувањето на летниот семестар **50 Евра**.

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за **секоја студиска година пооделно**, со назнака: надоместок за студирање на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје **160010454578810**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

10. **РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОПРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ** се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од **400 Евра**

**(во денарска противвредност) според средниот курс на НБРМ, во две еднакви рати и тоа:**

- **при запишувањето на зимскиот семестар 200 Евра и при запишувањето на летниот семестар 200 Евра.**

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **160010454578810**, Банка на примачот НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

**КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 29.08.2017 и 30.08.2017 година (вторник и среда). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК.**

---

**ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НАВЕДЕНИ ВО СООПШТЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.**

**ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ**